



Македонски Телеком АД - Скопје

Согласно Законот за трговски друштва, Статутот на Македонски Телеком АД – Скопје (Друштвото), Одлуката 64/2013 на Одборот на директори на Друштвото за одобрување на склучување на Спогодба за присоединување на Т-Мобиле Македонија кон Македонски Телеком од 31.10.2013 година и Одлуката 20/2015 на Одборот на директори на Друштвото за одобрување на склучување на Анекс на Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија кон Македонски Телеком од 20.04.2015 година, Собранието на Друштвото на својата седница одржана на ден 17.06.2015 година ја донесе следната:

Предлог Одлука за прифаќање и потврдување на Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија кон Македонски Телеком и Анексот на истата

Член 1

Собранието на Друштвото ја прифаќа и потврдува Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија АД Скопје кон Македонски Телеком АД – Скопје, одобрена и склучена од Одборите на директори на двете Друштва на 31.10.2013 година како што е изменета со Анексот на истата одобрен и склучен од Одборите на директори на двете Друштва на 20.04.2015 година.

Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија АД Скопје кон Македонски Телеком АД – Скопје, составена во форма на нотарски акт ОДУ бр. 1502/2013 од 31.10.2013 година составен од страна на нотар Анета Петровска Алексова од Скопје („Спогодбата,“), Анексот на Спогодбата составен во форма на нотарски акт ОДУ бр. 590/2015 од 20.04.2015 година составен од страна на Нотар Анета Петровска Алексова („Анексот,“) и прилозите коишто се негов составен дел беа достапни и дозволени за увид на акционерите на Друштвото во законски утврдениот рок.

Со потврдување на Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија АД Скопје кон Македонски Телеком АД – Скопје како што е изменета со Анексот на истата, Собранието на Друштвото го одобрува присоединувањето на Т-Мобиле Македонија АД Скопје, како друштво коешто се присоединува, кон Македонски Телеком АД – Скопје, како друштво коешто превзема, согласно роковите и условите утврдени во Спогодбата и Анексот на Спогодбата.

Член 2

По уписот на статусната промена во Централниот регистар, Т-Мобиле Македонија АД Скопје ќе престане да постои како правно лице без да се спроведе ликвидација, а целокупниот имот и обврски ќе преминат на Македонски Телеком АД – Скопје.

Член 3

Се овластува Претседателот на Одборот на директори на Друштвото да ги превземе сите неопходни дејствија за спроведување на оваа Одлука и да ги потпише сите релевантни документи за упис на статусната промена – присојединување во Централниот регистер на Република Македонија.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила на денот на нејзиното усвојување со 2/3 од акциите со право на глас во Собранието на МКТ.

Собрание
Претседавач